

Пример за станбен кредит по ОПЦИЈА 1	
Износ на кредитот	3.075.000 денари
Рок на отплата	30 години
Месечна рата со фиксна каматна стапка	12.800 денари
Месечна рата со променлива каматна стапка ⁱ	14.255 денари
Дата на користење на кредитот	1 во тековниот месец
Фиксна каматна стапка за првите 5 години	2,9%
Променлива каматна стапка за остатокот од периодот на отплата на кредитот	3,9%
Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT) ⁱⁱ	3,62%
Пресметана камата за цело времетраење на кредитот во услови на негова редовна отплата	1.969.624 денари
Интеркаларна камата	3.665 денари
Надомест за одобрување и администрирање на кредитот	4.000 денари
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот	400 денари
Трошоци за меница	2.000 денари
Вкупни трошоци на кредитот ⁱⁱⁱ	1.979.686 денари
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредитот ^{iv}	5.054.686 денари

ⁱ Пресметано според моментално важечката каматна стапка за денарски кредит со евро клаузула

ⁱⁱ Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT) се вкупните трошоци на кредитот изразени како годишен процент од вкупниот износ на кредитот. Врз висината на CBT влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на CBT и висината на номиналната каматна стапка.

ⁱⁱⁱ Трошоците за осигурување на заложениот недвижен имот за целото времетраење на отплатата на кредитот и трошоците за упис на заложното право во соодветната јавна книга не ѝ се познати на Банката во моментот на користење на средствата од одобриениот кредит и истите не се вклучени во пресметката на CBT. Овие трошоци треба да се додадат на износот на вкупни трошоци на кредитот и паѓаат на товар на корисникот на кредит.

Нотарските и адвокатските трошоци за Договорот за залог не се влучуваат во пресметката на вкупни трошоци на кредитот и во пресметката на CBT и истите паѓаат на товар на корисникот на кредитот.

^{iv} Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит претставува збир на вкупниот износ на кредитот и вкупните трошоци на кредитот.